

## Повик за учество на семинар за начелата на СИГМА за јавна администрација

Место: Буши Ресорт и Спа, Скопје

Датум: 31 Јануари - 1 Февруари 2017 година

Јазик: Македонски/англиски

Институтот за европска политика во соработка со СИГМА/ОЕЦД<sup>1</sup> организира семинар за Начелата на јавна администрација. Семинарот се спроведува во рамките на проектот за помош на граѓанското општество во Западниот Балкан за мониторинг на реформата на јавната администрација – ВеБЕР финансиран од Европската унија и ко-финансиран од Кралството Холандија.

На семинарот ќе бидат претставени и објаснети [Начелата на јавна администрација](#) подготвени од СИГМА. Начелата обезбедуваат дефиниција на добра јавна администрација кон којашто би требало да се стремат државите во процесот на пристапување. Начелата се и рамка за следење за на реформите и основа за подготовката на извештаите на Европската Комисија во оваа област.

Семинарот е во времетраење од 2 работни денови и ќе се одржи на 31 јануари - 1 февруари во Скопје. Истиот е наменет за претставници на граѓански организации кои работат на прашања поврзани со реформата на јавната администрација на национално и локално ниво. Семинарот има за цел да го подигне капацитетот на граѓанските организации во Република Македонија за мониторинг на реформата на јавната администрација.

Трошоците за семинарот (сместување доколку е потребно, како и патни трошоци) ќе бидат покриени од страна на организаторот. Семинарот ќе се одвива на англиски јазик со обезбеден симултан превод на македонски јазик.<sup>2</sup> Нацрт агенда е во прилог.

Заинтересираните кандидати потребно е да ги достават следните документи за пријавување најдоцна до 23 јануари 2017 година на електронската адреса [vaska.ristovska@epi.org.mk](mailto:vaska.ristovska@epi.org.mk) со назнака *Пријава за СИГМА семинар*:

- Писмо со номинација со потпис и печат од директорот на организацијата
- Биографија на предложениот учесник/учесничка.

Организаторот го задржува правото да го направи изборот на кандидатите.

За повеќе информации за проектот ВеБЕР погледнете на: [www.par-monitor.org](http://www.par-monitor.org), или контактирајте не на [contact@epi.org.mk](mailto:contact@epi.org.mk) или на тел.броеви: 02/3280110, 078343208.

<sup>1</sup> СИГМА е заедничка иницијатива на ОЕЦД и ЕУ, главно финансирана од ЕУ.

<sup>2</sup> Работен јазик на вториот ден е македонски.

Ко-организатори:



## “ Начела на јавната администрација - семинар за граѓански организации”

31. Јануари - 1 Февруари, 2017

Скопје Буши Ресорт и Спа

### Нацрт агенда

9:00 – 9:30	Регистрација и кафе за добредојде
9:30 – 10:00	<b>Добредојде и вовед</b>
10:00 – 11:30	Област 1: Стратешка рамка за реформа на јавната администрација Област 2: Развој на политики и координација
11:00 – 11:30	<b>Кафе пауза</b>
11:30 - 13:00	Област 3: Управување со човечки ресурси Област 4: Отчетност
13:00 - 14:00	<b>Ручек</b>
14:00 – 15:30	Област 5: Обезбедување на услуги Област 6: Управување со јавните финансии (прв дел)
15:30 – 16:00	<b>Кафе пауза</b>
16:00 – 17:30	Област 6: Управување со јавните финансии (втордел)

\*\*\*\*

### *Втор ден 2, 1 Февруари 2017*

9:00 – 9:30	Кафе за добредојде
9:30 – 11:00	ВеБЕР сесија: Консултации за методологијата за мониторинг на реформата на јавната администрација
11:00 – 11:30	<b>Кафе пауза</b>
11:30 – 12:30	ВеБЕР сесија: презентација на повик за грантови за граѓански организации за мониторинг на реформата на јавната администрација
12:30 – 13:00	<b>Затворање на семинарот</b>